

РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
ВИП СУПЕР МАШКА ЛИГА
ПЛЕЈ ОФ
17.04.2019 год.
С К О П Ј Е

БИЛТЕН бр. 2/2019 год.

Комесарот за натпревари на ден 17.04.2019 год. во просториите на Ракометната Федерација на Македонија, разгледувајќи ги пристигнатите службени материјали ги донесе следните:

О Д Л У К И

1. Врз основа на службените записници од **II** - то коло на ВИП супер машка ракометна лига ПЛЕЈ ОФ, Комесарот ги регистрира следните натпревари:

РК ПЕЛИСТЕР-РК БУТЕЛ СКОПЈЕ 30:28 (13:13)
РК ВАРДАР-РК ПРОЛЕТ62 33:26 (16:16)
РК МЕТАЛУРГ-РК ЕУРОФАРМ РАБ. 25:32 (12:13)

Т А Б Е Л А

ПОЗ	ТИМ	ОН	ПОБ	НЕР	ПОР	ГД	ГП	ГР	БОД
1	РК Вардар	2	2	0	0	63	54	9	6
2	РК Еурофарм Работник	2	1	0	1	60	55	5	3
3	РК Пелистер	2	1	0	1	56	56	0	3
4	РК Пролет 62	2	1	0	1	52	56	-4	3
5	РК Металург	2	1	0	1	53	58	-5	3
6	РК Бутел Скопје	2	0	0	2	51	56	-5	0

Изготвил:
Координатор за домашно првенство
Силвана Карбеска

Потврдил:
Комесар за натпревари
Камер Металари